

Службен весник

на Република Македонија

Број 119

31 август 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2338. Одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	2	2344. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во академската 2017/2018 година.....	4
2339. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Тетово.....	2	2345. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавно претпријатие за државни патишта.....	5
2340. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	2	2346. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	5
2341. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправна установа Затвор - Прилеп.....	3	2347. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	8
2342. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	3	2348. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на управниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на легитимацијата.....	14
2343. Одлука за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2017/2018 година.....	4	2349. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	16
		2350. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија....	20
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2338.

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УНИ- ВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен простор, зграда број 1, влез 1, кат сутерен, со површина од 50 м2 запишан во Имотен лист бр.100215, Катастарска парцела бр.8890/1, Катастарска општина Центар 1, со адреса на ул. „Гоце Делчев“ бр.6 Скопје, сопственост на Република Македонија, даден на користење на Националната установа Национална и Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје се дава во закуп на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за седиште на Институтот Конфуциј, со услов за користење на недвижната ствар за образовни потреби.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за време од четири години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 3 евра за метар квадратен, пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.

Член 3

Договорот за закуп на дел од недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директорот на Националната установа Национална и Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје и ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2776/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2339.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД- МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Тетово, бр.09-78/2 од 27.1.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3824/5
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2340.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува потребата за користење на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари и нивни димензии	Количина
1.	Душек	Еластичен душек со пружина, со висина од 18см, со завршна прекривка на душекот од платно изработено од полиестер, полнење со сунгер со дебелина од 2см, внатрешна носивост и конструкција на душекот со жичано јадро со дебелина на жичата од 1mm. Димензиите на душекот се 90x190 cm.	80
2.	Единечни кревети	Креветот е изработен од дрвен кутијаст профил со соодветна подлога за душек и истиот е заштитен од корозија. Димензиите на креветот се 96x196x40 cm.	80
3.	Маси	Изработени од иверица со метална конструкција со ногарки од метални профили. Димензиите на масата се 80x80x75 cm.	20
4.	Клупи	Изработени од метална конструкција со иверица и истите се во добра состојба. Димензиите на клупите се 25x25x1.5 cm.	30

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4151/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2341.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари и нивни димензии	Количина
1.	Душек	Еластичен душек со пружина, со висина од 18cm, со завршна прекривка на душекот од платно изработено од полиестер, полнење со сунгер со дебелина од 2cm, внатрешна носивост и конструкција на душекот со жичано јадро со дебелина на жицата од 1mm. Димензиите на душекот се 90x190cm.	120
2.	Единечни кревети	Креветот е изработен од дрвен кутијаст профил со соодветна подлога за душек и истиот е заштитен од корозија. Димензиите на креветот се 96x196x40cm.	120
3.	Маси	Изработени од иверица со метална конструкција со ногарки од метални профили. Димензиите на масата се 80x80x75cm.	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа Затвор - Прилеп.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со Директорот на Казнено поправната установа Затвор - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4152/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2342.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина
1.	Душек	Еластичен душек со пружина, со висина од 18cm, со завршна прекривка на душекот од платно изработено од полиестер, полнење со сунгер со дебелина од 2cm, внатрешна носивост и конструкција на душекот со жичано јадро со дебелина на жицата од 1mm. Димензиите на душекот се 90x190cm.	40
2.	Единечни кревети	Креветот е изработен од дрвен кутијаст профил со соодветна подлога за душек и истиот е заштитен од корозија. Димензиите на креветот се 96x196x40cm.	40

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Дом за стари лица „Киро Крстевски Платник“ - Прилеп.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4153/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2343.

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-335/3 донесена на 216-тата седница, одржана на 20.03.2017 година и бр. 02-538/2 донесена на 219-тата седница, одржана на 23.06.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-

824/3 донесена на 220-тата седница, одржана на 07.06.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот во Тетово во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-1827/1 донесена на седницата, одржана на 18.05.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-544/21 донесена на 152-та седница, одржана на 29.05.2017 година и Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2017/2018 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, бр. 02-299/23 донесена на 58-та седница, одржана на 03.03.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4989/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2344.

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП, ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-408 донесена на 217-тата седница, одржана на 21.04.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзите-

тот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-824/4 донесена на 220-тата седница, одржана на 7.06.2017 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот во Тетово во академската 2017/2018 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-1827/1 донесена на седницата, одржана на 18.05.2017 година и Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-544/22 донесена на 152-та седница, одржана на 29.05.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4999/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2345.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на ГП. бр. 1, кое претставува дел од КП бр. 4178/2, КО Неготино, со површина од 1951 м², запишана во Имотен лист бр. 8588, согласно Извод од Државна урбанистичко - планска документација за изградба на контролен центар за надзор на тунели на автопат Демир Капија – Смоквица, на дел од КП 4178 (КО Неготино) помеѓу магистралниот пат Р1102 – Општина Неготино, тех. бр. 101/2016 од јануари 2017 година, донесена со Решение бр. 24-457/3, од 2.02.2017 година на Министерство за транспорт и врски, заради изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5000/1
22 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

2346.

Врз основа на член 46-а став (5) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12/2-2179/7
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Прилог бр. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за _____

Инспекторат/инспекциска служба _____

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 46-а став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор,
_____ инспектор _____ од подрачје _____ издава**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ**
(за одговорно лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/ патна исправа _____

Податоци за правното лице:

Назив _____

Седиште _____

Единствен Даночен број _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на
прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка
100-0000000630-95 уплатна сметка 840 - _____
(уплатна сметка за глоба на инспекторатот), со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број
_____.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Име, презиме и потпис на Инспектор

(ако одбие да потпише – да се констатира)

Прилог бр. 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за _____

Инспекторат/инспекциска служба _____

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 46-а став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор,
инспектор _____ од подрачје _____ издаваПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност) _____

Записник за сторен прекршок _____

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840 - _____ (уплатна сметка за глоба на инспекторатот), со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот _____

М.П. _____

Име, презиме и потпис на Инспектор _____

(ако одбие да потпише – да се констатира)

2347.

Врз основа на член 102-б став од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12/2-2179/8
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Прилог бр. 1

Република Македонија
Државен управен инспекторатБр. _____
Датум _____ 20 ____ година
во _____ часот

Врз основа на член 102 од Законот за административни службеници, управниот инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)Име и презиме _____
Адреса _____
Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице:

Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____
Опис од прекршокот _____Место и време на сторување на прекршокот _____
Правна квалификација на прекршокот _____
Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен управен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (тезгорска сметка), 840*** (општина каде се уплага), 07300 (уплатна сметка), 722138 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот управен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

М.П.

Име, презиме и потпис на
управниот инспектор

Прилог бр. 2



Република Македонија
Државен управен инспекторат

Бр. _____

Датум _____ 20____ година

во _____ часот

Врз основа на член 102 од Законот за административни службеници, управниот инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во правното лице
_____Адреса _____
_____Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа

Податоци за правното лице

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот

_____Место и време на сторување на прекршокот

_____Правна квалификација на прекршокот

_____Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)

Записник за сторен прекршок

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен управен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (тезорска сметка), 840*** (општина каде се уплати), 07300 (уплатна сметка), 722138 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот управен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на

прекршокот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на

управниот инспектор

Прилог бр. 3



Република Македонија
Државен управен инспекторат

Бр. _____

Датум _____ 20 ____ година

во _____ часот

Врз основа на член 102 од Законот за административни службеници, управниот инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа			
Државјанин на (само за странски државјани)			

B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Време на сторување		час	
Место на сторување			
Опис на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)		Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Сметка за плаќање на глобата	Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен управен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општината каде се уплаќа), 07300 (уплатна сметка), 722138 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.
------------------------------	---

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот управен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на

прекршокот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на

управниот инспектор

2348.

Врз основа на член 45 став (8) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16), министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА УПРАВНИОТ
ИНСПЕКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗ-
ДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на управниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на легитимацијата.

Член 2

Образецот на легитимацијата е со големина 8x11 см и се состои од два дела: едниот дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана бела влошка со податоци за управниот инспектор - носител на легитимацијата.

Корицата на легитимацијата е изработена од природна кожа во темно сина боја.

На предната страна од корицата, во горниот дел, со златно жолта боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ“, а во средината е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН ИНСПЕКТОР“.

Во внатрешната десна страна од кожната корица е втиснат во метална форма грбот на Република Македонија, со големина од 4 см.

На предната страна од влошката, во горниот дел е отпечатен грбот на Република Македонија, а под него текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ, ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН ИНСПЕКТОР“. Под овој текст, на левата страна се наоѓа место за фотографија, со големина 2,5x3,5см, а од десната страна регистарски број, датум на издавање, потпис на директорот на Државниот управен инспекторат и место за печат на Државниот управен инспекторат. На истата страна од влошката во долниот дел се впишуваат податоци за името и презимето, работното место, единствениот матичен број и адресата на живеење на носителот на легитимацијата.

На задната страна од влошката, на легитимација на управниот инспектор е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 69/04, 22/07, 115/07, 51/11, 164/13, 41/14, 33/15, 156/15, 193/15 и 53/16)“.

Образецот на легитимацијата на управниот инспектор е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се издава од страна на директорот на Државниот управен инспекторат, врз основа на поднесено писмено барање од страна на управниот инспектор.

Во моментот на врачување на легитимацијата, управниот инспектор потпишува реверс за прием на легитимација.

Член 4

Кога легитимацијата не е вратена по истекот на рокот на важност утврден со закон, истата се одзема и записнички се поништува.

Член 5

Во случај на промена на личните податоци содржани во легитимацијата, по барање на управниот инспектор, од страна на директорот на Државниот управен инспекторат се издава нова легитимација која ги содржи ажурираните лични податоци.

Легитимацијата се заменува со нова и кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, а оштетената и дотраената легитимација записнички се поништува.

Член 6

Во случај на губење или оштетување на легитимацијата, се известува директорот на Државниот управен инспекторат и истата се огласува за неважечка на тршок на управниот инспектор во „Службен весник на Република Македонија“.

Изгубената или оштетената легитимација се заменува со нова која содржи нов регистарски број.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата на управен инспектор, како и начинот на издавањето и нејзиното одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/12).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12/2-2179/9
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН
ИНСПЕКТОР

(Корица)

Прилог

Носителот на оваа легитимација
ги има сите овластувања од
Законот за управната инспекција
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 69/04, 22/07,
115/07, 51/11, 164/13, 41/14, 33/15,
156/15, 193/15 и 53/16)

(Задна страна на влошката)

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УПРАВЕН ИНСПЕКТОР	
(слика)	Регистарски број
	Датум на издавање
	Државен управен инспекторат
име и презиме	
работно место	
ЕМБГ	
адреса на живеење	

(Предна страна на влошката)

2349.

Врз основа на член 22-а став (5) од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/04, 22/07, 115/07, 51/11, 164/13, 41/14, 33/15, 156/15, 193/15 и 53/16), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12/2-2179/10
23 август 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Прилог бр. 1

Република Македонија
Државен управен инспекторатБр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 22-а став 1 од Законот за управната инспекција, управниот инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)Име и презиме _____
Адреса _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис од прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен управен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплага) 07300 (уплатна сметка), 722138 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот управен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)Име, презиме и потпис на
управниот инспектор

Прилог бр. 2



Република Македонија
Државен управен инспекторат

Бр. _____

Датум _____ 20 _____ година

во _____ часот

Врз основа на член 22-а став 1 од Законот за управната инспекција, управниот инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во правното лице
_____Адреса _____
_____Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа

Податоци за правното лице:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот

_____Место и време на сторување на прекршокот

_____Правна квалификација на прекршокот

_____Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)

Записник за сторен прекршок

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен управен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплаќа) 07300 (уплатна сметка), 722138 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот управен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на
управниот инспектор

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2350.**

Врз основа на член 9, алинеја 19 и 10 ст.1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2007 година) и чл.18 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни обвинители на одржаната дваесет и четврта седница на 29.8.2017 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**I**

За определување на вршител на функцијата Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија од редот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија до именување на Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија, согласно член 18, став 4 од Законот за јавното обвинителство.

II

За вршител на функцијата Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија од редот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија се определува јавниот обвинител Лилјана Спасоска.

III

Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното донесување на 29.8.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-152/1
29 август 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017119